

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 21 април 2022 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Васил Пендаровски од Скопје УП2 09-37/22 од 4 март 2022 година против висина на фактури за испорачана електрична енергија издадени од ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје СЕ ОДБИВА.
2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Васил Пендаровски од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-37/22 од 4 март 2022 година против висина на фактури за испорачана електрична енергија издадени од ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје ( во понатамошниот текст: ЕВН ХОМЕ).

Според жалителот, во станот никој не живее и главниот осигурач е исклучен, а постојано добива сметки за испорачана електрична енергија.

Според Електродистрибуција, мерните места редовно се отчитуваат и се фактурира соодветно. Доколку корисникот и понатаму се сомнева во исправноста на некое од броилата евидентирани на бројот на корисник 101103710 има можност да поднесе барање за контрола или А-ТЕСТ на броило .

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 5 април 2022 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-37/22 од 4 март 2022 година со прилог:
  - Комуникација со Електродистрибуција
2. Одговор на Приговор и дополнителни докази од 16 март 2022 година со прилог:
  - Фактура бр. 1116424857 од 31 декември 2021 година за место на потрошувачка 000000121841
  - Фактура бр. 1117326369 од 31 јануари 2022 година за место на потрошувачка 000000121841
  - Фактура бр. 1116426354 од 31 декември 2021 година за место на потрошувачка 000000121863
  - Фактура бр. 1117328228 од 31 јануари 2022 година за место на потрошувачка 000000121863

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да излезе на терен со цел утврдување на фактичката состојба и анализа на мерното место, и потоа да достави детални информации до Регулаторната комисија за енергетика, при што на 7 април 2022 година беше доставена информација во која е наведено дека е направена техничка контрола на мерното место од страна на

надлежните служби и не се констатирани неправилности, односно доколку корисникот се сомнева во исправноста на броилото, треба да поднесе А-тест на броило.

На седница одржана на 12 април 2022 година Приговорот повторно беше разгледуван.

Имајќи го предвид горенаведеното, се утврди дека жалителот треба да поднесе барање за контрола или а-тест на броилото доколку се сомнева во исправноста на истото, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 37/22  
21 април 2022 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски